

Neni 5

Në nenin 33 në paragrafin (4) fjalët: "drejtoria qendrore e" shlyhen.

Në paragrafin (6) fjalët: "drejtoria qendrore e" shlyhen.

Neni 6

Në nenin 33-g, pas paragrafit (1) shtohet paragrafi i ri (2), si vijon:

"Lejen për ndërtimin e objekteve në zonat shëndetësore e lëshon organi përgjegjës në përputhje me këtë ligj".

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 7

Titulli para nenit 40 ndryshohet si vijon:

"Evidentimi dhe lëvizja në zonën zhvillimore teknologjike industriale".

Neni 8

Neni 40 ndryshohet si vijon:

(1) Hyrja dhe dalja e mjeteve transportuese në territorin e zonës, si edhe futja dhe nxjerrja e mallrave/të mirave nga zona evidentohen nga themeluesi i zonës në përputhje me këtë ligj.

(2) Hyrja dhe dalja e personave fizikë dhe e mjeteve transportuese në territorin e zonës, si edhe futja dhe nxjerrja e mallrave/të mirave nga zona bëhet në përputhje me rregullat doganore dhe është lëndë e mbikëqyrjes doganore nga organi doganor.

(3) Organi doganor mund të bëjë kontroll doganor të personave, mallit dhe mjeteve transportuese që hyjnë, dalin ose mbesin në zonë ose në magazinën e lirë.

Neni 9

Neni 41 ndryshohet si vijon:

(1) Për lëvizje dhe procedim me mall që importohet, gjegjësisht futet në zonë ose eksportohet, gjegjësisht nxirret prej zone, në mënyrë përkatëse zbatohen dispozitat e Ligjit doganor, pas përcaktimit të procedimit të lejuar doganor ose përdorimit për mallin që futet ose nxirret në dhe nga territori doganor i Republikës së Maqedonisë. Nëse përkohësisht nxirret mall nga zona e territorit të Republikës së Maqedonisë për shkak të fshikërimit ose për kontrollime, testim, reklamim dhe përdorim tjetër të përkohshëm, kjo bëhet në mënyrë dhe në kushte në përputhje me rregullat e doganës.

(2) Themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës është i obliguar që të mbajë evidencë për mallin në formë të lejuar nga Drejtoria Doganore, si masë e mbikëqyrjes doganore. Forma e evidencës që e mban themeluesi i zonës aprovohet edhe nga Drejtoria e të Hyrave Publike.

(3) Për mundësimin e kryerjes së mbikëqyrjes doganore, themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës është i obliguar që organit doganor t'i dërgojë regjistrim të evidencës për mall për çdo futje ose nxjerrje individuale të mallit të huaj në ose nga zona si edhe për mallin për të cilin nuk janë paguar kontributet importuese në përputhje me nenin 42 të këtij ligji. Në rast të qarkullimit me të mira që transportohen ose dërgohen nga pjesa tjetër e territorit doganor në zonat zhvillimore teknologjike industriale dhe nga zonat zhvillimore teknologjike industriale kah pjesa tjetër e territorit doganor, themeluesi është i obliguar që të japë regjistrim të evidencës ndërsa shfrytëzuesi i zonës është i obliguar që kryesit të qarkullimit t'i dorëzojë regjistrim të evidencës për mall/të mira gjatë çdo futjeje ose nxjerrjeje së mallit/të mirave në dhe nga zona.

(4) Ministria e Financave miraton rregulla më të përafërta për të dhënat e obligueshme që duhet t'i përmbajë evidenca dhe regjistrimi i evidencës dhe e përcakton formularin e regjistrimit të evidencës. Themeluesi, gjegjësisht shfrytëzuesi i zonës mund të shfrytëzojë edhe formularë të tjerë në rast se i përmbajnë të dhënat e obligueshme.

(5) Me përjashtim të fjalisë së dytë të paragrafit (3) të këtij neni, regjistrimi i evidencës për mallra/të mira për çdo futje nuk dorëzohet në rastet e qarkullimit të të mirave që transportohen ose dërgohen prej pjesës tjetër të territorit doganor në zonat zhvillimore industriale teknologjike, në rast se shumica e përgjithshme e kompensimit për qarkullimin e bërë pa tatimin mbi vlerën e shtuar është e njëjtë ose më e vogël se 60.000 denarë, si edhe në rastet gjatë qarkullimit të mallit vendor të dedikuar për konsum të fundit, në përputhje me Ligjin për vlerën e shtuar."

Neni 10

Autorizohet Komisioni juridiko-ligjvënës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë të përcaktojë tekst të pastruar të Ligjit për zonat zhvillimore industriale teknologjike.

Neni 11

Rregullorja nga neni 41 paragrafi (4) do të miratohet në afat prej nëntë muajsh ndërsa dispozitat për evidencë do të kenë zbatim të prolonguar, pas miratimit të Rregullores.

Neni 12

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

802.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1021/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 и 154/15), во членот 32 ставови 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Ставот 22 станува став 3.

Член 2

Во членот 35 ставови 2 и 3 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерство надлежно“.

По ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Против решението од ставот 3 на овој член може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.“

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Ставовите 22 и 23 стануваат ставови 5 и 6.

Член 3

Во член 36 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Регистарот од ставот (1) на овој член се води согласно со Законот за општата управна постапка.“

Член 4

Во членот 40 став 3 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 5

Во членот 41 ставови 4 и 5 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 6

Во членот 44 ставови 5 и 6 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 7

Во членот 159 став 2 се менува и гласи:

„Министерството надлежно за работите на високото образование го донесува и го објавува решението за еквиваленција и признавање на странската високообразовна квалификација во рок 60 дена од денот на поднесувањето на барањето за еквиваленција и признавање на странската високообразовна квалификација, на предлог од комисијата од ставот 1 на овој член.“

Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.

Ставовите 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 се бришат.

Член 8

Во членот 161 став 2 се менува и гласи:

„ИЦЕП го определува видот и нивото на странската високообразовна квалификација согласно со Националната рамка на високообразовни квалификации, просечна оценка од студиите според системот на оценување во Република Македонија како и нивото согласно со Европската рамка на квалификации.“

Член 9

Во членот 161-в ставови 1 и 6 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 10

Во членот 161-г ставови 1 и 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 11

Во членот 162 став 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Во ставот 3 зборовите: „Министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „Министерството надлежно“.

Во ставот 4 по зборот „степен“ се додаваат зборовите: „во рок од 15 дена од денот на приемот на решението“.

Во ставовите 6 и 7 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 12

Во членот 163 став 2 зборовите: „министерот надлежен“ се заменуваат со зборовите: „министерството надлежно“.

Член 13

По членот 167-а се додава нов член 167-б, кој гласи:

„Член 167-б

Глоба во износ од 25 до 50 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на овластено службено лице од Министерството кое ја води постапката, ако не одлучи по барањето во рок од 60 дена од денот на приемот на барањето (член 35 став 2 и член 159 став 2 од овој закон).“

Член 14

Започнатите постапки до денот на започнување на примената на овој закон ќе завршат согласно со законот по кој биле започнати.

Член 15

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува со започнувањето на примената на Законот за општата управна постапка, согласно со членот 141 од Законот за општата управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ број 124/15).

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË LARTË

Neni 1

Në Ligjin për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15 dhe 154/15), në nenin 32 paragrafët 3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Paragrafi 22 bëhet paragraf 3.

Neni 2

Në nenin 35 në paragrafin 2 dhe 3 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Pas paragrafit 3 shtohet paragraf i ri 4 si vijon:

"Kundër aktvendimit nga paragrafi 3 i këtij neni mund të ngritët ankesë në Komisionin Shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë nga marrëdhënia e punës në shkallë të dytë, në afat prej 15 ditësh nga pranimi i aktvendimit".

Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Paragrafët 22 dhe 23 bëhen paragrafë 5 dhe 6.

Neni 3

Në nenin 36 pas paragrafit 3 shtohet paragrafi ri 4 si vijon:

"Regjistri nga paragrafi (1) i këtij neni menaxhohet në pajtim me Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative."

Neni 4

Në nenin 40 në paragrafin 3 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 5

Në nenin 41 në paragrafët 4 dhe 5 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 6

Në nenin 44 në paragrafët 5 dhe 6 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 7

Në nenin 159 paragrafi 2 ndryshohet si vijon.

"Ministria kompetente për punët e arsimit të lartë e miraton dhe shpall aktvendimin për ekuivalencë dhe njohje të kualifikimit të huaj arsimor në afat prej 60 ditësh nga dita e dorëzimit të kërkesës për ekuivalencë dhe njohjen e kualifikimit të huaj të arsimit të lartë, me propozim të komisionit nga paragrafi 1 i këtij neni".

Në paragrafin 3 fjalët: "Ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "Ministria kompetente".

Paragrafët 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dhe 21 shlyhen.

Neni 8

Në nenin 161 paragrafi 2 ndryshohet si vijon.

"ICEP e përcakton llojin dhe nivelin e kualifikimit të huaj të arsimit të lartë në pajtim me kornizën nacionale të kualifikimeve, vlerësimin mesatar të studimeve sipas sistemit të vlerësimit në Republikën e Maqedonisë si dhe nivelin në pajtim me Kornizën evropiane të kualifikimeve."

Neni 9

Në nenin 161-v në paragrafët 1 dhe 6 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 10

Në nenin 161-g në paragrafët 1 dhe 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 11

Në nenin 162 në paragrafin 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Në nenin 3 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Në paragrafin 4 pas fjalëve "shkallë" shtohen fjalët: "në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit".

Në paragrafin 6 dhe 7 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 12

Në nenin 163 në paragrafin 2 fjalët: "ministri kompetent" zëvendësohen me fjalët: "ministra kompetente".

Neni 13

Pas nenit 167-a shtohet neni i ri 167-b si vijon:

"Neni 167-b

Gjorbë në shumë prej 25 deri 50 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje personit të autorizuar zyrtar nga Ministria që e udhëheq procedurën, nëse nuk vendos sipas kërkesës në afat prej 60 ditësh nga dita e pranimit të kërkesës (neni 35 paragrafi 2 dhe neni 159 paragrafi 2 i këtij ligji)."

Neni 14

Procedurat e filluara deri në ditën e fillimit të zbatimit të këtij ligji do të përfundojnë në pajtim me Ligjin sipas të cilit kanë filluar.

Neni 15

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa do të fillojë të zbatohet me fillimin e zbatimit të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative, në pajtim me nenin 141 të Ligjit për procedurë të përgjithshme administrative ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 124/15).

803.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за студентскиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 12 февруари 2016 година.

Бр.08-1022/1
12 февруари 2016 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Член 1

Во Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 30/13, 41/14 и 146/15), во член 9 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Под студентски стандард, во смисла на овој закон, се подразбира и обезбедување средства за наградување на најдобрите студенти од првите три најдобро рангирани високообразовни установи во Република Македонија, рангирани согласно со Законот за високо образование.“

Член 2

Во членот 12 став (4) зборот „пропишува“ се заменува со зборот „утврдува“.

Член 3

Во членот 13 став (2) зборот „министерот“ се заменува со зборот „Министерството“.